

АИТОНИКС АД Скопје

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 Декември 2024 и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, Мај 2025 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор до акционерот на АИТОНИКС АД Скопје	
Одговорност на Раководството	5
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	6
Извештај за финансиска состојба	7
Извештај за промените во главнината	8
Извештај за паричните текови	9
Белешки кон Финансиските извештаи	10-28
Прилози	
Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето на Друштвото согласно Законот за трговските друштва	
Годишна сметка	
Годишен извештај за работењето на Друштвото	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРОТ НА АИТОНИКС АД СКОПЈЕ

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АИТОНИКС АД - Скопје (Натаму: Друштвото) коишто го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 Декември 2024 година, како и на соодветниот Извештај за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за паричните текови за годината што завршува на соодветниот датум и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)
ДО АКЦИОНЕРОТ НА АИТОНИКС АД - СКОПЈЕ

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 Декември 2024, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Останати прашања

Поединечните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 година се ревидирани од страна на друштвото за ревизија Грант Торнтон ДОО Скопје, кој во својот Извештај од 09 мај 2024 година изразил позитивно мислење.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 240 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува на 31 Декември 2024 година, во согласност со МРС 720, како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ревизија.

Според нашето мислење историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува на 31 Декември 2024 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Скопје, 09 мај 2025 година

Овластен ревизор
Јасмина Рафајловска



Директор
Јасмина Рафајловска


ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ


Приложените Финансиски извештаи на АИТОНИКС АД Скопје, на страниците 6 до 9 и Белешките кон истите на страниците 10 до 28 се одговорност и се одобруваат од раководството.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Приложените Финансиски извештаи за 2023 година се ревидирани со што е обезбедена нивна споредливост со Финансиските извештаи за 2024 година. Финансиските извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на најдобрите можни проценки и оценки на датумот на составувањето на финансиските извештаи.

Независниот ревизор, Рафајловски ревизија ДОО - Скопје, беше ангажиран да изврши ревизија на овие Финансиски извештаи и неговиот Извештај е даден на страниците 3 и 4.




Главен извршен директор на
АИТОНИКС АД - Скопје
Јордан Димитровски


Одговорен за составување на
финансиските извештаи на
АИТОНИКС АД - Скопје
Биљана Радеска

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за годината завршена на

31 Декември 2024 и 2023

(во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Приходи од продажба	4	1.920.039.118	1.887.315.734
Останати оперативни приходи	5	58.035.483	17.916.751
Трошоци за сировини и материјали	6	(2.582.837)	(2.987.581)
Набавна вредност на трговските стоки		(1.607.880.814)	(1.463.295.568)
Трошоци за вработените	7	(29.565.069)	(41.284.111)
Амортизација	10	(5.239.371)	(4.199.904)
Останати расходи	8	(164.602.729)	(163.974.619)
Нето приходи (расходи) од финансирање	9	6.610.554	(5.428.734)
<i>Добивка пред оданочување</i>		<i>174.814.335</i>	<i>224.061.968</i>
Данок на добивка	19	(18.424.911)	(22.703.209)
<i>Добивка за годината од континуирано работење</i>		<i>156.389.424</i>	<i>201.358.759</i>
<i>Загуба за годината од прекинато работење</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		156.389.424	201.358.759
<i>Останата сеопфатна добивка - нето</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА		156.389.424	201.358.759
ЗАРАБОТКА/загуба ПО АКЦИЈА (во денари)	20	69.506	89.493

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Раководството на Друштвото на ден 13 март 2025 година

Одговорен за составување на
финансиските извештаи на
АИТОНИКС АД - Скопје
Биљана Радеска



Главен извршен директор на
АИТОНИКС АД - Скопје
Јордан Димитровски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2024	31 Декември 2023
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	10	342.857	342.857
Недвижности, постројки и опрема - нето	10	12.774.068	16.338.791
Финансиски побарувања	11	8.500.000	8.500.000
<i>Вкупно нетековни средства</i>		<u>21.616.925</u>	<u>25.181.648</u>
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	12	240.422.458	210.617.489
Побарувања од купувачи	13	602.500.518	501.713.237
Други краткорочни побарувања	14	42.779.212	12.097.663
Парични средства	15	27.054.172	44.826.319
АВР		28.515.880	561.209
<i>Вкупно тековни средства</i>		<u>941.272.240</u>	<u>769.815.917</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>962.889.165</u>	<u>794.997.565</u>
Б ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ			
Основна главнина	16	1.534.827	1.534.827
Сопствени акции		(153.483)	(153.483)
Премии		(75.259.717)	(75.259.717)
Законски и други резерви		80.864.583	80.864.583
Акумулирана (задржана) добивка		692.227.442	553.388.018
<i>Вкупна главнина и резерви</i>		<u>699.213.652</u>	<u>560.374.228</u>
В ОБВРСКИ			
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	17	423.769	735.277
<i>Вкупно нетековни обврски</i>		<u>423.769</u>	<u>735.277</u>
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	18	160.622.436	207.614.116
Останати краткорочни обврски	19	64.552.482	26.273.944
ПВР		38.076.826	-
<i>Вкупно тековни обврски</i>		<u>263.251.744</u>	<u>233.888.060</u>
<i>Вкупно обврски</i>		<u>263.675.513</u>	<u>234.623.337</u>
ВКУПНА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u>962.889.165</u>	<u>794.997.565</u>
ВОНБИЛАНСНИ СРЕДСТВА		<u>30.767.049</u>	<u>17.310</u>
ВОНБИЛАНСНИ ИЗВОРИ		<u>30.767.049</u>	<u>17.310</u>

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи*

*Финансиските извештаи се одобрени од страна на Раководството на Друштвото на ден
13 март 2025 година*

Одговорен за составување на
финансиските извештаи на
АИТОНИКС АД - Скопје
Биљана Радеска



Главен извршен директор на
АИТОНИКС АД - Скопје
Јордан Димитровски

ИЗВЕШТАЈ НА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

2024	Акционерски капитал	Сопствени акции	Премии	Законски и други резерви	и Акумулирана (задржана) добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2024	1.534.827	(153.483)	(75.259.717)	80.864.583	553.388.018	560.374.228
Распределба на дивиденда	-	-	-	-	(17.550.000)	(17.550.000)
Добивка за 2024 година	-	-	-	-	156.389.424	156.389.424
Состојба на 31 Декември 2024	1.534.827	(153.483)	(75.259.717)	80.864.583	692.227.442	699.213.652

2023	Акционерски капитал	Сопствени акции	Премии	Законски и други резерви	и Акумулирана (задржана) добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2023	1.534.827	(153.483)	(75.259.717)	80.864.583	383.304.259	390.290.469
Распределба на дивиденда	-	-	-	-	(31.275.000)	(31.275.000)
Добивка за 2023 година	-	-	-	-	201.358.759	201.358.759
Состојба на 31 Декември 2023	1.534.827	(153.483)	(75.259.717)	80.864.583	553.388.018	560.374.228

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи*

ИЗВЕШТАИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2024 и 2023
(во 00 Денари)

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Готовински тек од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	174.814.335	224.061.968
<i>Корегирано за</i>		
Амортизација	5.239.371	4.199.904
Зголемување/намалување на залихите	(29.804.969)	(67.758.351)
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	(100.787.281)	(124.402.797)
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања и АВР	(58.636.220)	8.957.957
Зголемување/намалување на долгорочни обврски	(311.508)	(281.229)
Зголемување/намалување на обврски спрема добавувачи	(46.991.680)	27.162.113
Зголемување/намалување на останати обврски и ПВР	76.355.364	20.492.506
Платен данок на добивка	(18.424.911)	(22.703.209)
<i>Нето готовина од оперативни активности</i>	<i>1.452.501</i>	<i>69.728.862</i>
Готовински тек од инвестициони активности		
Набавка/ продажба на основни средства	(1.674.648)	(10.382.802)
Орочени депозити	-	(8.500.000)
<i>Нето готовина од инвестициони активности</i>	<i>(1.674.648)</i>	<i>(18.882.802)</i>
Готовински тек од финансиски активности		
Исплатени дивиденда	(17.550.000)	(31.275.000)
<i>Нето готовина од финансиски активности</i>	<i>(17.550.000)</i>	<i>(31.275.000)</i>
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(17.772.147)	19.571.060
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	44.826.319	25.255.259
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	27.054.172	44.826.319

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи*

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за производство, трговија и услуги АИТОНИКС АД Скопје (натаму: Друштвото) е акционерско друштво заведено во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија со единствен матичен број на субјектот ЕМБС 5451680.

Друштвото е основано на 22.07.2000 година со упис во трговскиот регистар.

Седиштето на Друштвото е на улица Борис Трајковски бр.36-влез 1/стан 2, Скопје – Кисела Вода.

Основна дејност на Друштвото е 46.500 – Трговија на големо со информатичка и комуникациска опрема .

Согласно Одлука за преобразба на Друштвото за производство, трговија и услуги АИТОНИКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје од 02.05.2018 година, во Централниот Регистар на Република Северна Македонија на 16.07.2018 година извршена е преобразба на Друштвото од Друштво со ограничена одговорност- едно лице во акционерско друштво.

Во рамки на Друштвото постојат две подружници и тоа:

1. Друштво за производство, трговија и услуги АИТОНИКС АД - Скопје, Подружница ФИКСИО Скопје;
2. Друштво за производство, трговија и услуги АИТОНИКС АД - Скопје, Подружница АИТОНИКС МАГАЦИН Скопје.

Акционерската главнина на Друштвото се состои од 2.500 обични акции со номинален износ на една акција од 10 евра.

Просечниот број на вработени во Друштвото за 2024 година изнесува 30 лица (2023:29 лица).

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РСМ” бр. 28/2004 ... 272/2024) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РСМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба, и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност преку добивки или загуби. Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение. Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во денари, која е презентациска и функционална валута, освен доколку поинаку не е наведено.

2.2 Износи искажани во странска валута

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари, со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари (“денари”) по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија, на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

2.3 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот на финансиска состојба се следниве:

Валута	31 Декември 2024	31 Декември 2023
1 ЕУР	61,4950 Денари	61,4950 Денари
1 УСД	58,8807 Денари	55,6516 Денари

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2024 и 2023.

3.1 Признавање на приходите и расходите

Приходите се состојат од приходи од продадени трговски стоки и извршени услуги. Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените трговски стоки и обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти.

Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, постои веројатност за прилив на идни економски користи поврзани со трансакцијата, настанатите трошоци или трошоците кои ќе настанат можат веродостојно да се измерат и кога критериумите за признавање на секоја поделна категорија на приходи се задоволени. Приходите се признаени како што следи:

Приходи од продажба на производи и стоки

Приходот од продажба на производи стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи и расходи од финансирање

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

3.2. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, -директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката, и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижности, постројки и опрема се пресметува пропорционално, со цел да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Транспортни средства	4 години
Мебел и останата опрема	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно, се корегираат, на секој датум на билансирање. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

3.3 Нематеријални средства

Нематеријалните средства стекнати од страна на Друштвото, со ограничен век на употреба, се евидентирани според нивната набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување, доколку постојат.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално во период од четири години. Резидуалните вредности на нематеријалните средства и проценетиот век на употреба се прегледуваат на секој датум на известување.

3.4 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата група на средства која генерира готовина.

3.5 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

3.6 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи го методот на прва влезна, прва излезна и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба.

3.7 Пари и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци. Паричните средства и еквиваленти иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување.

3.8 Капитал, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување на приливите од емисијата.

Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надоместоци, вклучувајќи ги надворешните трошоци кои се директно поврзани, се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надоместоци се евидентирани во акционерскиот капитал.

Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и други слободни резерви (за реинвестирана добивка и резерви за сопствени акции) се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

Нераспределена добивка

Нераспределената добивка ги вклучува задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

3.9 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот којшто се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

3.10 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање. Сите финансиски средства на датумите на известување се класифицирани во категоријата кредити и побарувања.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, финансиски побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Иницијално признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на којшто Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства класифицирани во категоријата кредити и побарувања почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Престанок на признавање на финансиските средства Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно евидентирање на финансиските средства

Кредитите и побарувањата по почетното признавање, се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Обезвреднување на финансиски средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Тестирањето за обезвреднување на побарувањата од купувачите е објаснето во продолжение на оваа Белешка.

3.11 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа, или, пак, истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

3.12 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и истите се состојат од обврски кон добавувачи.

Обврски кон добавувачи

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

3.13 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

3.14 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот.

Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на пропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход. Со состојба на 31 декември 2024 и 31 декември 2023 година Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија.

3.15 Тековен и одложен данок на добивка

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Раководството периодично врши проценка на позициите во даночните пријави во однос на одредени ситуации во кои важечката даночна регулатива е предмет на толкување. Исто така, воспоставува и одредби каде е соодветно, врз основа на износите што се очекува да бидат платени на даночните власти.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи го методот на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

3.16 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

3.17 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за идни загуби од работење.

3.18 Дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога е одобрена од акционерите на Друштвото.

3.19 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2023 година се ревидирани, со што е обезбедена споредливост на показателите со ревидираните финансиски извештаи за 2024 година.

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Приходи од продажба на добра и услуги во земјата	950.431.656	1.160.753.429
Приходи од продажба во странство	969.607.462	726.562.305
<i>Вкупно приходи од продажба</i>	<u>1.920.039.118</u>	<u>1.887.315.734</u>

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Приходи од отпис	3.876.446	2.912.343
Приходи од дополнителен попуст, рабат, рекламации	53.235.382	13.873.292
Приходи од надомест на штета	143.795	789.873
Други приходи	779.860	341.243
<i>Вкупно останати оперативни приходи</i>	<u>58.035.483</u>	<u>17.916.751</u>

Другите приходи во износ од 779.860 денари вклучуваат приходи од продажба на основни средства во износ од 705.224 денари и друго.

6. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини, материјали се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Потрошени сировини и материјали	470.392	279.224
Потрошено гориво и нафта за греење	718.085	888.200
Потрошена електрична енергија	424.371	380.789
Потрошена вода	13.640	16.031
Потрошени резервни делови, ситен инвентар и авто гуми	956.349	1.423.337
<i>Вкупно трошоци за сировини и материјали</i>	<u>2.582.837</u>	<u>2.987.581</u>

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците на вработените се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Нето плати	18.298.116	15.182.366
Персонален данок и придонеси од плати	9.435.514	7.799.796
Останати трошоци за вработените	1.831.439	18.301.949
<i>Вкупно трошоци на вработените</i>	<i>29.565.069</i>	<i>41.284.111</i>

Останати трошоци за вработени во износ од 1.831.439 денари се состојат од: трошоци за регрес за годишен одмор во износ од 556.680 денари и друго.

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Останатите оперативни расходи од работење се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Транспортни трошоци	983.834	1.795.483
Трошоци за телефон, интернет и поштарина	1.109.697	1.192.688
Надворешни услуги	47.749.148	85.836.454
Услуги за тековно одржување и заштита	502.005	842.686
Трошоци за закуп	27.538.981	3.996.077
Банкарски провизии	2.998.552	2.655.372
Трошоци за реклама и пропаганда	7.447.412	3.357.921
Трошоци за спонзорства	3.000.000	225.000
Трошоци за репрезентација	1.933.582	1.323.865
Трошоци за договор на дело	11.496.845	32.217.411
Адвокатски и нотарски услуги	4.674.771	1.601.469
Трошоци за отпишани побарувања	2.357.453	2.805.966
Дополнително одобрени попусти	36.022.160	9.278.395
Други трошоци	16.788.289	16.845.832
<i>Вкупно останати оперативни расходи</i>	<i>164.602.729</i>	<i>163.974.619</i>

Другите трошоци во износ од 16.788.289 денари се состојат од: трошоци за отпад во износ од 1.195.973 денари, трошоци за надомест на членови на одбор на директори во износ од 940.002 денари, трошоци за премии за осигурување-стоки на пат во износ од 1.579.038 денари, трошоци за сметководствени услуги, ревизија и вештачење во износ од 2.284.568 денари, трошоци за консултантски услуги во износ од 2.304.064 денари, трошоци за замена во гарантен рок во износ од 4.216.916 денари и друго.

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Приходи за камати и курсни разлики	26.849.179	13.143.856
Расходи за камати и курсни разлики	(20.238.625)	(18.572.590)
<i>Вкупно нето приходи од финансирање</i>	<i>6.610.554</i>	<i>(5.428.734)</i>

10. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Недвижностите, постројките и опремата се состојат од следново (во 00 денари):

2024	Нематеријални средства	Градежни објекти	Опрема и останати материјални средства	Вложување во туѓи објекти	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2024	342.857	2.792.255	37.148.112	692.201	40.975.425
Зголемување	-	-	1.730.169	-	1.730.169
Намалување	-	-	(709.705)	-	(709.705)
Салдо на 31 Декември 2024	342.857	2.792.255	38.168.576	692.201	41.995.889
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2024	-	621.562	22.980.014	692.201	24.293.777
Амортизација за 2024	-	69.994	5.169.377	-	5.239.371
Намалување	-	-	(654.184)	-	(654.184)
Салдо на 31 Декември 2024	-	691.556	27.495.207	692.201	28.878.964
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024	342.857	2.100.699	10.673.369	-	13.116.925
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024	342.857	2.170.693	14.168.098	692.201	16.681.648

АИТОНИКС АД - СКОПЈЕ

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2024 и 2023 (продолжува)

2023	Нематеријални средства	Градежни објекти	Опрема и останати материјални средства	Вложување во туѓи објекти	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2023	342.857	2.792.255	26.765.310	692.201	30.592.623
Зголемување	-	-	10.382.802	-	10.382.802
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2023	342.857	2.792.255	37.148.112	692.201	40.975.425
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2023	-	551.756	18.849.916	692.201	20.093.873
Амортизација за 2023	-	69.806	4.130.098	-	4.199.904
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2023	-	621.562	22.980.014	-	24.293.777
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023	342.857	2.170.693	14.168.098	692.201	16.681.648
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023	342.857	3.344.011	7.915.394	-	10.498.750

Зголемувањето на опремата и останати материјални средства во износ од 1.730.169 денари во најголем дел се должи на набавка на опрема.

Намалувањето на опремата и останатите материјални средства во износ од 709.705 денари е резултат од продажба на транспортно средство.

Друштвото има воспоставено заложно право (хипотека) на недвижниот имот. (види Белешка 19)

11. ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА

Финансиските побарувања се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Парични средства на посебна девизна сметка	8.500.000	8.500.000
<i>Вкупно финансиски побарувања</i>	<i>8.500.000</i>	<i>8.500.000</i>

12. ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Трговска стока на залиха	182.012.668	111.475.819
Стоки на пат	58.409.790	99.141.670
<i>Вкупно залихи</i>	<i>240.422.458</i>	<i>210.617.489</i>

Сметководствената политика за залихите е дадена во Белешката 3 под 3.6 Залихи.

13. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Побарувања од купувачи во земјата	386.275.585	450.252.484
Побарувања од купувачи во странство	216.224.933	51.460.753
<i>Вкупно побарувања од купувачи</i>	<i>602.500.518</i>	<i>501.713.237</i>

14. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Побарувања за дадени аванси	22.834.210	3.651.167
Побарувања за даноци	10.929.159	179.096
Побарувања за дадени позајмици на поврзани субјекти	7.020.000	7.000.000
Побарувања за дадени позајмици	1.636.400	1.267.400
Останати побарувања	359.443	-
<i>Вкупно побарувања од купувачи</i>	<i>42.779.212</i>	<i>12.097.663</i>

15. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Парични средства на денарски сметки	4.786.395	20.426.458
Парични средства на денарски благајна	390.813	195.939
Парични средства на девизни сметки	21.876.964	24.203.922
<i>Вкупно парични средства</i>	<u>27.054.172</u>	<u>44.826.319</u>

16. СОСТОЈБА НА ГЛАВНИНАТА И РЕЗЕРВИТЕ

Друштвото во Трговскиот регистар има заведено основна главнина во износ од 25.000 евра.

Основната главнина во сметководствената евиденција е усогласена со основната главнина заведена во Трговскиот регистар на Република Северна Македонија.

Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент (5%) од добивката согласно Статутот на Друштвото.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од главнината.

Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести сè додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ содружникот може да донесе Одлука, вишокот да се користи за дополнување на дивиденда, доколку истиот за деловната година не го достигне најмалиот пропишан износ.

Усогласувањето и движењето во главнината и резервите е даден во Извештајот за промените во главнината за годината што завршува на 31 Декември 2024 и 31 Декември 2023 година.

17. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочните обврски се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Долгорочни обврски за финансиски лизинг во земјата	423.769	735.277
<i>Вкупно долгорочни обврски</i>	<u>423.769</u>	<u>735.277</u>

18. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Добавувачи од земјата	46.895.762	8.580.402
Добавувачи од странство	113.726.674	199.033.714
<i>Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи</i>	<i>160.622.436</i>	<i>207.614.116</i>

19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Останатите краткорочни обврски се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2024	31 Декември 2023
Обврски за примени аванси	811.884	6.038.591
Обврски за кредити во земјата	59.000.000	-
Обврски за даноци и придонеси	2.824.063	18.579.043
Останати обврски	1.916.535	1.656.310
<i>Вкупно останати краткорочни обврски</i>	<i>64.552.482</i>	<i>26.273.944</i>

Обврските по кредити во земјата се кон Прокредит Банка АД Скопје и тоа врз основа на:

1. Договор за рамковен лимит бр.FW14.656 склучен на ден 28.11.2012 година и Анекси 1, 2, 3, 4, 5 и 6 кон истиот на износ од 2.400.000 евра, за период до 30.04.2029 година. Заради обезбедување на уредно враќање на сите побарувања на Банката по основ на овој Договор и сите поединечни договори се користи: паричен во износ од 8.500.000 денари, парични депозити кои гласат на физички лица и бланко меница во форма на нотарски акт. Врз основа на оваа рамка се склучени следниве договори:
 - Прокредит Банка АД Скопје по основ на Договор за рамковна револвинг кредитна линија бр.75132737 на износ од 74.160.000 денари, каматна стапка од 4% годишно на искористениот дел и максимално времетраење на кредитната линија до 20.05.2027 година. Како обезбедување ќе се користи обезбедувањето по основ на Договорот за рамковен лимит бр.FW14.656.

Друштвото има склучено и Договор за Мултивалутна кредитна линија со Стопанска Банка АД Скопје на ден 20.09.2016 година и сите Анекси кон него, на износ од 153.750.000 денари и период на користење до јули 2025 година. Како обезбедување се користи право на залог (хипотека) на недвижен имот со ИЛ 53329 и ИЛ 75296 и залиха.

20. ДАНОК НА ДОБИВКА

Донокот на добивка се пресметува по стапка од 10% и се утврдува на разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемени за непризнатите расходи и намалени за износите на кои во претходните даночни приоди е платен данок и други даночни ослободувања со кои се намалува даночната основа.

21. ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Заработувачката по акција – основна и разводната е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции, со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2024	2023
Добивка која припаѓа на имателите на обични акции	156.389.424	201.358.759
Пондериран просечен број на обични акции во оптек од тековната година	2.250	2.250
Основна заработувачка по акција (денари акција)	69.506	89.493

22. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

22.1 Идентификација со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

Поврзани субјекти на друштвото се:

1. Латрон Солушнс ДООЕЛ Скопје
2. ЛКЛ инженеринг ДОООЕЛ Скопје
3. Финекса ДООЕЛ Скопје
4. Аитоникс ЕООД, Бугарија
5. Аитоникс Република Србија
6. Виан Енерџи Дооел Скопје
7. Виан Енергија ООД Бугарија
8. Крисол Еко ДООЕЛ Скопје
9. Јордан Димитровски
10. Кирил Смилевски
11. Марко Андонов

22.2 Трансакции со поврзани субјекти

Побарувањата и обврските помеѓу Друштвото и поврзаните субјекти со состојба на 31 Декември 2024 и 2023 година се следните (во денари):

	Побарувања од купувачи и останати побарувања		Обврски према добавувачи и останати обврски	
	2024	2023	2024	2023
Латрон Солушнс	1.129.625	5.610.207	9.982.434	1.108.453
ЛКЛ Инженеринг	3.500.000	3.792.936	247.946	452.551
Финекса	43.680	43.680	188.800	424.800
Аитоникс ЕООД, Бугарија	190.983.580	49.498.422	-	18.448.500
Аитоникс Република Србија	22.216.395	-	-	-
Виан Енеерџи Дооел	3.500.000	3.500.000	-	-
Крисол Еко ДООЕЛ	20.000	-	-	-
Јордан Димитровски	2.744.497	2.445.495	20.700	48.311

Трансакциите со поврзаните страни се вршат по заеднички договорени цени и услови.

23. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ**23.1 Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

23.2 Кредитен ризик

Друштвото нема значителна концентрација на кредитен ризик. Друштвото има политики со цел да обезбеди продажбата на производи и услуги да се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

23.3 Ликвидносен ризик

Претпазливо управување со ликвидносниот ризик имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Ризик од промена на цени

Друштвото е изложено на ризик од флукуација на цените на вложувањата кои се поседуваат и класифицираат во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба. Исто така, Друштвото е изложено на ризик од промени во набавните цени на трговските стоки, чија промена, може да има значаен ефект врз успешноста во деловното работење на Друштвото.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, особено во однос на еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

24. ДАНОЧЕН РИЗИК

Од страна на Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија кај Друштвото нема извршено контрола по основ на сите јавни давачки, и како последица на тоа, трансакциите на друштвото можат да бидат оспорени од страна на даночните органи и друштвото би можело да се соочи со дополнителни даноци, казни и камати, кои би можеле да бидат значајни. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

25. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото води судски постапки во кои се јавува како тужител и тоа кон: Управата за Јавни приходи во износ од 3.056.625 денари и ДПТУ Симел Пресс ДООЕЛ Радовиш во износ од 35.919 денари.

Против Друштвото се водат судски постапки во кои се јавува како тужена страна и тоа од Друштво за трговија СМС Шопс ДООЕЛ Скопје во износ од 313 184 денари.

26. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 Декември 2024 година – датумот на известувањето до датумот на одобрување на финасиските извештаи не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

ЕМБС: 05451680

Целосно име: Друштво за производство, трговија и услуги АИТОНИКС АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	13.116.925,00			16.681.648,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	13.116.925,00			16.681.648,00
10	-- Недвижности (011+012)	2.100.699,00			2.170.693,00
12	-- Градежни објекти	2.100.699,00			2.170.693,00
13	-- Постройки и опрема	5.753.270,00			6.722.189,00
14	-- Транспортни средства	5.262.956,00			7.788.766,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	921.256.360,00			777.754.708,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	240.422.458,00			210.617.489,00
42	-- Залихи на трговски стоки	240.422.458,00			210.617.489,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	636.623.330,00			505.543.500,00
47	-- Побарувања од купувачи	602.500.518,00			501.713.237,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	22.834.210,00			3.651.167,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	10.929.159,00			179.096,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	359.443,00			
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	8.656.400,00			8.267.400,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	7.020.000,00			7.000.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	1.636.400,00			1.267.400,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	35.554.172,00			53.326.319,00
60	-- Парични средства	35.554.172,00			53.326.319,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	28.515.880,00			561.209,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	962.889.165,00			794.997.565,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	30.767.049,00			17.310,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	699.213.652,00			560.374.228,00

66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.534.827,00			1.534.827,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	75.413.200,00			75.413.200,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	80.864.583,00			80.864.583,00
72	-- Законски резерви	153.483,00			153.483,00
74	-- Останати резерви	80.711.100,00			80.711.100,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	535.838.018,00			352.029.259,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	156.389.424,00			201.358.759,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	225.598.687,00			234.623.337,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	423.769,00			735.277,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	423.769,00			735.277,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	225.174.918,00			233.888.060,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	160.622.436,00			207.614.116,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	811.884,00			6.038.591,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	836.953,00			705.211,00
100	-- Обврски кон вработените	1.617.404,00			1.349.057,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.987.110,00			17.873.832,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	59.299.131,00			304.253,00
108	-- Останати краткорочни обврски				3.000,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	38.076.826,00			
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	962.889.165,00			794.997.565,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	30.767.049,00			17.310,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.978.074.601,00			1.905.232.485,00
202	-- Приходи од продажба	1.920.039.118,00			1.887.315.734,00
203	-- Останати приходи	58.035.483,00			17.916.751,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.809.870.820,00			1.675.741.783,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	2.582.837,00			2.987.581,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.607.880.814,00			1.463.295.568,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	87.916.196,00			100.063.654,00
212	-- Останати трошоци од работењето	21.113.853,00			15.643.336,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	42.001.916,00			72.005.988,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	18.298.116,00			15.182.366,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.670.054,00			1.364.804,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	7.765.460,00			6.434.992,00
217	-- Останати трошоци за вработените	14.268.286,00			49.023.826,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	5.239.371,00			4.199.904,00

220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	2.357.453,00			2.805.966,00
222	-- Останати расходи од работењето	40.778.380,00			14.739.786,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	26.849.179,00			13.143.856,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	35.939,00			629.767,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	26.813.240,00			12.514.089,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	20.238.625,00			18.572.590,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.721.228,00			1.525.402,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	17.517.397,00			17.047.188,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	174.814.335,00			224.061.968,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	174.814.335,00			224.061.968,00
252	-- Данок на добивка	18.424.911,00			22.703.209,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	156.389.424,00			201.358.759,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	30,00			29,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	156.389.424,00			201.358.759,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	156.389.424,00			201.358.759,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	2.100.699,00			2.170.693,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	463.246,00			539.815,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	3.400.731,00			3.097.004,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	633.111.998,00			503.720.942,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	163.911.960,00			233.583.807,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	950.431.656,00			1.160.753.429,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	969.607.462,00			726.562.305,00

650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	705.224,00			
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	3.951.065,00			3.253.586,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718.085,00			888.200,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	193.711,00			122.243,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	78.305,00			4.290,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	168.604,00			152.691,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	13.640,00			16.031,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	424.371,00			380.789,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	898.788,00			1.158.199,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	15.700,00			550.000,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	968.134,00			1.245.483,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	468.104,00			345.733,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.680.964,00			3.996.077,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	15.971.426,00			
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	556.680,00			466.676,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	32.289,00			59.789,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	940.002,00			953.340,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	3.000.000,00			225.000,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.933.582,00			1.323.865,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	261.178,00			168.526,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	2.998.552,00			2.655.372,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	133.090,00			132.890,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	11.496.845,00			32.217.411,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	1.700,00			21.461,00
721	-- Исплатени дивиденди	17.550.000,00			31.275.000,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	30,00			29,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	30,00			29,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	2,00			2,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4366	- 46.500 - Трговија на големо со информатичка и комуникациска опрема	1.957.569.929,00			
4393	- 47.400 - Трговија на мало со информатичка и комуникациска опрема	2.192.853,00			
4477	- 62.100 - Компјутерско програмирање	39.800.214,00			
4632	- 95.100 - Поправка и одржување компјутери и комуникациска опрема	5.360.784,00			

Потпишано од:

BILJANA RADESKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

AITONIX

Delivering Technologies

Годишен извештај за
работењето на АИТОНИКС
АД Скопје за 2024 година

1. Главни фактори и околности кои влијаеле на определувањето на работењето

АИТОНИКС АД Скопје е една од водечките компании во Македонија во областа на ИТ услугите, со фокус на дистрибуцијата и трговијата со ИТ опрема, изработка на софтвер и поврзани услуги. Основана е на **22 јули 2000 година** од г. **Јордан Димитровски** како Друштво со ограничена одговорност од едно лице со назив ТДК Компјутери. Домашното физичко лице поседуваше 100% од основачкиот влог на друштвото.

Во текот на првите години од своето работење, компанијата успешно се позиционираше како сигурен партнер во дистрибуцијата на компјутери и периферна опрема, нудејќи производи од реномирани светски брендови. Како резултат на континуираниот раст, проширување на портфолиото и визијата за долгорочен развој, на **27 април 2018 година**, беше извршено ребрендирање на компанијата со промена на називот на друштвото во **АИТОНИКС ДООЕЛ**. Ова ребрендирање е резултат на еволуцијата на компанијата и ја доловува суштината на нашата визија за развој во иднина.

Следејќи ја својата стратегија за понатамошна институционализација и зголемување на капацитетите, на **2 мај 2018 година**, со Одлука на единствениот сопственик, АИТОНИКС ДООЕЛ беше трансформирано во **акционерско друштво**. Преобразбата беше формално регистрирана на **16 јули 2018 година** со решение од Централниот регистар на Република Македонија. Со тоа, друштвото продолжи да работи под тековниот назив **АИТОНИКС АД Скопје**, со основна главнина од **25.000 евра**, поделена на **2.500 обични акции** со номинална вредност од 10 евра по акција.

Седиштето на компанијата се наоѓа на ул. **Борис Трајковски бр. 36-1/2**, Скопје.

Основна дејност

АИТОНИКС АД е официјален дистрибутер и партнер на повеќе глобални технолошки брендови и е специјализирана во **трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема, мрежна инфраструктура, сервери, складишни решенија, лиценциран софтвер и облачни услуги, како и во изработката на софтверски решенија и пост продажно опслужување и сервисирање**. АИТОНИКС АД и понатаму останува сигурен столб на ИТ инфраструктурата на македонскиот пазар, со јасна ориентација кон иновации, дигитална трансформација и грижа за клиентите, со континуирана посветеност кон проширување на своите услуги, унапредување на партнерските односи и поддршка на технолошкиот развој на своите клиенти и

заедницата во која делува.

Нашата визија

Компанијата има јасна и долгорочна визија да остане лидер во ИТ секторот, да го проширува своето присуство на регионалниот пазар и да обезбедува иновативни решенија кои го поддржуваат дигиталниот напредок на локалниот бизнис.

Со повеќе од дваесет и пет години искуство, АИТОНИКС АД се истакнува по својата доверливост, професионалност и посветеност кон клиентите и партнерите, градејќи долгорочни односи засновани на квалитетна услуга, техничка експертиза и доследна поддршка.

Преку постојано следење на глобалните ИТ трендови и вложување во стручен кадар, компанијата успева да одговори на најсложените барања на пазарот и да понуди решенија кои го поттикнуваат дигиталниот раст на своите соработници.

2. Органи на управување на друштвото

Согласно Статутот на Аитоникс АД, управувањето и раководењето се одвива преку следните органи:

1. Собрание на акционери и
2. Одбор на директори составен од 3 члена.

За неизвршни членови на Одборот на директори со овој Статут се назначени:

- **Кирил Смилевски**, неизвршен член;
- **Марко Андонов**, независен неизвршен член;
- **Јордан Димитровски**, извршен член.

За претседател на Одборот на директори е назначен Марко Андонов.

Тој е во редовен работен однос во Универзитет Американ Колеџ на работно место професор со нето месечни примања од 50.000,00 денари. Исто така е неизвршен член на Одбор на директори на Инвестброкер АД со месечен надомест од 12.000,00 денари. Заклучно со јуни 2024 година е извршен директор на АД Раде Кончар-апаратна техника Скопје со месечен надоместок од 80.000,00 денари.

Од јануари 2024 година е надворешен правен консултант во Рамстор ДОО Скопје со месечен надомест од 25.000,00 денари, а од септември 2024 година и во Андонов ДООЕЛ Свети Николе со 20.000,00 денари месечен надомест. Воедно претседателот на Одбор на директори Марко Андонов е и почесен конзул на Грузија во Р.С.Македонија.

Врз основа на одлука на Собрание на акционери на Аитоникс АД со број 0202-445/4-18 од 22.10.2018 год. на претседателот на Одборот на директори Марко Андонов заклучно со 28.02.2024 година му е определен и исплаќан месечен надомест од 6.000,00 денари во нето износ. Од 01.03.2024 год. согласно донесена Одлука на Собрание на акционери на Аитоникс АД со број 0202-44/24 од 05.03.2024 год. месечниот надомест му е зголемен на 12.000,00 денари нето износ.

Кирил Смилевски- неизвршен член во Одборот на директори на Аитоникс АД е во редовен работен однос во Аитоникс АД со 83.000,00 денари основна месечна нето плата по договор за вработување.

За Главен извршен директор е назначен Јордан Димитровски.

На Главниот извршен директор по основ на склучен менаџерски договор му се исплаќа по 60.000,00 денари нето износ на месечно ниво.

Друштвото има 30 вработени лица со состојба на 31.12.2024 година.

Работењето на друштвото се заснова на предвидените активности, со целосна ангажираност на сите сегменти од своето работење за да ги реализира своите цели и задачи и оствари успешни деловни резултати.

Добрата бизнис стратегија во претходниот и тековниот период се основа за остварување на позитивни финансиски резултати во тековната 2024 година.

3. Акционерски капитал

Со состојба на 31 декември 2024 година, регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 25.000,00 Евра, чија денарска противвредност, на датумот на основање изнесува 1.534.827,00 денари. Истата е поделена на 2.500 обични и во целост платени акции со номиналната вредност по акција од 10 Евра. Имателите на обичните

акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Согласно акционерската книга на Друштвото, на 31 декември 2024 нема ограничувања на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган во однос на тргување со истите.

Структурата на акционерскиот капитал на датумот на известување е како што следи:

Акционери:	31 декември 2024
Јордан Димитровски	89.76%
Останати	10.24%
	100%

Прегледот на движењето на акционерскиот капитал во текот на 2024 година е како што следи:

	Број на акции			Износ (000 МКД)		
	Во оптек	Сопствени	Вкупно регистрирани	Во оптек	Сопствени	Вкупно регистрирани
31.12.2023	2,250	250	2,500	1,382	153	1,535
Продажба на сопств. акции	-	-	-	-	-	-
31.12.2024	2,250	250	2,500	1,382	153	1,535

4. Зделка со заинтересирана страна

Одборот на директори во текот на 2024 година на уредно свикана седница одобри зделка со заинтересирана страна и тоа даден заем на Крисол еко ДООЕЛ Скопје со седиште на ул.Борис Трајковски бр.36/1-2 која е во сопственост на мнозинскиот

акционер Јордан Димитровски во износ од 2.600.000,00 денари со рок на враќање 31.12.2025 година.

5. Политика на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста на работењето и развој на друштвото

Развојната политика на друштвото е дефинирана и следена од страна на Главниот извршен директор. Континуирано се следат и анализираат остварувањата на приходите и расходите во тековната во однос на предходната година како и во однос на предвидувањата за инвестиции во наредните периоди.

6. Политика на дивиденди

Во текот на 2024 година согласно одлука на Собрание на акционери 0202-44/24 од 05.03.2024 година е извршена исплата на дивиденда со прераспределба на дел од нераспределената (акумулирана) добивка остварена во 2017 во вкупна вредност од 11.250.000,00 денари односно 5.000,00 денари бруто по акција.

Исто така согласно одлука на Собрание на акционери 0202-122/24 од 12.06.2024 година извршена е исплата на дивиденда од добивката остварена во 2023 во вкупна вредност од 6.300.000,00 денари односно 2.800,00 денари бруто по акција.

7. Извори на средства на друштвото

Друштвото користи финансиски средства од домашни банки, но воглавно работи со сопствени средства, од реализација на продажба на производи и услуги на домашен пазар и странски пазар.

8. Политика на управување со ризикот

Управувањето со ризици на друштвото се фокусира со непредвидливоста на пазарот и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на друштвото. Главни ризици на кои друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на друштвото се парични средства во банки и побарувања од купувачите кои ја претставуваат максималната изложеност по основ на кредитен ризик. Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Изложеност на друштвото на кредитен ризик во најголем дел се однесуваат на побарувања од купувачите и други побарувања.

За избегнување на овој вид ризик друштвото има своја деловна политика која ја спроведува преку соодветна служба која ги контролира наплатите од купувачите со истовремена примена на соодветни мерки за спречување на продолжување на роковите за наплата на побарувањата.

Ризик од промена на каматни стапки

Ризикот од промена на каматните стапки претставува ризик поради кој износот на кредити може да се промени како резултат на промените на каматните стапки на пазарот. Друштвото, во текот на пресметковниот период, има користено вакви кредити во разумен износ па може да се каже дека не постои изложеност на ризик од промена на каматни стапки.

Ликвидносниот ризик

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребните средства за сервисирање на своите обврски.

Ликвидноста на друштвото во извештајниот период е релативно стабилна.

И покрај отежнати услови на наплата на побарувањата, во услови на општа недисциплина во финансиското работење на опкружувањето, друштвото успешно изнаоѓа инструменти за избегнување на ризик од неликвидност. Друштвото

управува со своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.

Ризик од промена на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова, друштвото е изложено на можните флукутации на странски валути.

9. Изгледи за иден развој на друштвото и неговиот деловен потфат

Целите на друштвото при управување со капиталот се да се овозможи и понатамошен континуиран развој преку професионално работење и имплементација на докажани и успешни бизнис практики, со цел да обезбеди приход на друштвото, како и одржување на оптималната структура на капиталот.

Главен извршен директор
АНТОНИКА
АД
Зордан Димитровски